



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламирање 15 дена.

Среда, 6 ноември 1991
Скопје
Број 48 Год. XLVII

Аконтацијата за 1991 година изле-
сува 1.300 динари. Овој број чини 20
динари. Жиро сметка 40100-603-12498

925.

Врз основа на член 12 од Законот за извршу-
вање на Републичкиот буџет за 1991 година („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 36/91),
Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧ- КИОТ БУЏЕТ ЗА 1991 ГОДИНА ЗА ИЗГРАДБА НА ВОДОВОДИ ВО РЕПУБЛИКАТА

1. Од средствата предвидени во Републичкиот бу-
џет за 1991 година во Раздел 65, позиција 539
Учество во изградбата на водоводи во општините,
се распоредува износ од 28.000.000 динари и тоа за:

— Општина Битола 3.000.000,00 дин.

и тоа за изградба на водоводите во селските на-
селби во селата: Жабени, Средно Егри, Креченица,
Лажец, Мецитлија, Оптичари и Живојно по 200.000
динари или вкупно 1.400.000 динари и средства за
надградба на градскиот водовод во износ од
1.600.000 динари.

— Општина Македонски Брод 500.000,00 дин.

за надградба на градскиот водовод.

— Општина Валандово 300.000,00 дин.

за надградба на водоводот во градот односно за
изградба на резервоар.

— Општина Винаца 500.000,00 дин.

за изградба на градскиот водовод во склоп на ре-
гионалниот водовод „Злетовица“.

— Општина Гевгелија 500.000,00 дин.

за надградба на водоводот во с. Дојран

— Општина Кочани 700.000,00 дин.

за надградба на градскиот водовод во склоп на ре-
гионалниот водовод „Злетовица“.

— Општина Кратово 1.000.000,00 дин.

за надградба на градскиот водовод со селските на-
селби во склоп на регионалниот водовод „Злетовица“.

— Општина Крива Паланка 500.000,00 дин.

за изградба на водоводот во с. Огут 200.000,00 ди-
нари и надградба на градскиот водовод 300.000,00
динари.

— Општина Крушево 500.000,00 дин.

за надградба на градскиот водовод и истражни ра-
боти на каптажата „Езериште“.

— Општина Охрид 1.500.000,00 дин.

за студии и испитување за водоводи во населбите:
Подмоље, Оровник, Трудбеник, Аеродром и Горенци,
по 300.000,00 динари.

— Општина Пробиштип 1.000.000,00 дин.

за изградба на градскиот водовод во склоп на ре-
гионалниот водовод „Злетовица“.

— Општина Ресен 1.500.000,00 дин.

за изградба на отпочнатите со градба водоводи во
селските населби и бунарите во с. Царев Двор.

— Општина Свети Николе 500.000,00 дин.

за изградба на водовод кој ќе ги поврзува месните
населби Црнигишта-Амзабегово и Кадрифаково.

— Град Скопје 10.000.000,00 дин.

— Општина Кисела Вода 1.000.000,00 дин.

за изградба на водоводите во населените места за
регионалниот водовод „Патишка Река“.

— Општина Чаир 2.000.000,00 дин.

за изградба на водоводите во населените места: Мир-
ковци, Бањани, Горњани, Чучер, Сандево, Глумово
и Бразда.

— Општина Карпош 2.000.000,00 дин.

за изградба на водоводи во селата: Бојане, Радушна
и Рашче.

— Општина Гази Баба 5.000.000,00 дин.

за изградба на регионалниот водовод во изградба
кој ги поврзува населените места: с. Јурумлери, с.
Марино, с. Илинден, с. Ајватовци, и с. Бунарџик
со крак за с. Петровец.

— Општина Струмица 1.000.000,00 дин.

за надградба на градскиот водовод во дел од така-
наречената висока зона.

— Општина Струга 1.000.000,00 дин.

за надградба на градскиот водовод со новата кап-
тажа на водите од изворот на река Шум.

— Општина Т. Велес 2.000.000,00 дин.

за надградба на градскиот водовод (за студии и
проектирање) 1.700.000,00 дин. и изградба на водо-
вод во населеното место Превалец 300.000,00 дин.

— Општина Штип 2.000.000,00 дин.

за изградба на водоводи во селата: Шашаварлија,
Калаузлија, Лакавица и Вртешка, средства во износ
од 1.000.000,00 динари и надградба на градскиот во-
довод 1.000.000,00 динари.

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука се ко-
ристат за учество на Републиката во изградба на
водоводи во општините во висина од 50% од сред-
ствата што ги обезбедува општината.

Средствата од став 1 на оваа точка се користат без обврска за враќање, а сразмерно на учеството на општината.

3. Останатите средства во висина од 7.000.000,00 дин. од средствата предвидени во Републичкиот буџет остануваат нераспоредени.

4. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Министерството за финансии, а за начинот, динамиката и наменското користење на средствата, Министерството за финансии ќе склучи договор со општините.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2139/1

22 октомври 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

926.

Врз основа на член 10 од Законот за обезбедување средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1991 година („Службен весник на СРМ“, бр. 7/86, 43/86, 50/87, 7/88, 28/89, 36/89, 47/89 и 46/90), а во врска со член 1, став 2 од Законот за мерките кои може да се преземат заради спречување и отстранување на нарушувањата на тековите во стопанството во Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 46/90), Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИВРЕМЕНО ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ОБВРСКАТА ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ОБВРЗНИЦИТЕ ШТО ЈА ПЛАЌААТ СПРЕМА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1991 ГОДИНА, ВО ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ-СЕПТЕМВРИ 1991 ГОДИНА

1. Во Одлуката за привремено престанување на обврската за уплатување на средства од обврзниците што ја плаќаат спрема Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1991 година, во периодот јануари-септември 1991 година („Службен весник на СРМ“, бр. 4/91, 15/91 и 34/91), во насловот и во точка 1, зборовите: „периодот јануари-септември“, да се бришат

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2261/1

31 октомври 1991 година
Скопје

Потпретседател на Владата,
д-р Блаже Ристовски, с. р.

927.

Врз основа на член 9, став 3 од Законот за цивилните инвалиди од војната („Службен весник на СРМ“ бр. 33/76, 25/79, 11/81, 4/85 и 12/89), министерот на Министерството за труд и социјална политика донесува

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИОТ ИЗНОС НА ВИСИНАТА НА ЦИВИЛНАТА ИНВАЛИДНИНА НА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА

1. Месечните износи на висината на цивилната инвалиднина на цивилните инвалиди од војната за

месеците октомври, ноември и декември 1991 година, се определуваат од основата која се утврдува во висина на просечниот чист личен доход остварен во Републиката во претходното тримесечје од 5.621,00 динари и изнесуваат:

I група	2.810,50 динари
II група	2.248,00 динари
III група	1.799,00 динари
IV група	1.405,00 динари
V група	1.124,00 динари

Износите на цивилните инвалиднини во точка 1 на оваа наредба ќе бидат усогласени по утврдувањето на остварениот просечен месечен чист личен доход во Републиката во периодот јули — септември 1991 година објавен од страна на Републичкиот завод за статистика.

2. Месечните износи на висината на цивилната инвалиднина на цивилните инвалиди од војната за месеците јули, август и септември 1991 година, конечно се определуваат од основата која се утврдува на просечниот месечен чист личен доход остварен во Републиката во периодот април — јуни 1991 година, од 4.615,00 динари и изнесуваат:

I група	2.307,50 динари
II група	1.846,00 динари
III група	1.477,00 динари
IV група	1.154,00 динари
V група	923,00 динари

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 1147

25 октомври 1991 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Илјаз Сабриу, с. р.

928.

Врз основа на членовите 1, 2, 4, 9, 12 и 16 од Законот за републичките награди („Службен весник на СРМ“ бр. 40/87), член 1 од Законот за изменување на Законот за републичките награди („Службен весник на СРМ“ бр. 36/89) и член 8 од Правилникот за работа на Одборот за доделување на наградата „11 Октомври“, Одборот за доделување на наградата „11 Октомври“, на седницата одржана на 16 септември 1991 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „11 ОКТОМВРИ“ ВО 1991 ГОДИНА, ЗА ДОЛГОГОДИШНИ ОСОБЕНО ЗНАЧАЈНИ ОСТВАРУВАЊА ВО СТОПАНСТВОТО, ЗДРАВСТВОТО, ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА И УМЕТНОСТА ОД ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. За долгогодишни особено значајни остварувања постигнати во стопанството, наградата се доделува на:

1. Ѓорѓи Гајдов, стопанственик и претседател на асоцијацијата на мало стопанство и приватниот сектор во Скопје — Скопје.

2. Претпријатието во општествена сопственост — Индустија за автомобилски делови и трактори „РУЕН“ — Кочани.

II. За долгогодишни особено значајни остварувања постигнати во здравството, наградата се доделува на:

1. Гинеколошко-акушерската клиника на Медицинскиот факултет во Скопје — Скопје.

III. За долгогодишни особено значајни остварувања во областа на образованието и науката, наградата се доделува на:

1. Д-р Ангел Ангеловски, научник и редовен професор на Градежниот факултет — Скопје.

2. Шумарскиот факултет — Скопје.

IV. За долгогодишни особено значајни остварувања во областа на уметноста, наградата се доделува на:

1. Никола Атанасов, музички уметник — Скопје.

2. Михајло Николовски, композитор и редовен професор на ФМУ — Скопје.

V. На наградените им се доделува:

— на поединец: диплома, плакета и паричен износ од осум (8) просечни лични доходи исплатени во стопанството во Република Македонија во тримесчето јули — август — септември 1991 година;

— на организација: диплома и плакета.

VI. Согласно член 15 од Законот за републички-те награди, оваа одлука да се објави во „Службен весник на Република Македонија“, а преку печатот и другите средства за јавно информирање да се објави најдоцна до 8 октомври 1991 година.

Бр. 1243/1

19 септември 1991 година

Скопје.

Претседател на Одборот,

акад. проф. д-р Пенчо Давчев, с. р.

929.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 25 септември 1991 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА урбанистичкиот проект за деловно-станбен објект во 2-ра урбана единица — зона на градски центар во Охрид, донесен со решение на Извршниот совет на Собранието на општината Охрид на 19 декември 1989 година.

2. СЕ СТАВА вон сила решението на Уставниот суд на Македонија У. бр. 58/91 од 26 јуни 1991 година за запирање на извршувањето на поединечните акти и дејствија преземени врз основа на урбанистичкиот проект означен во точката 1 од оваа одлука.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во „Службен гласник на општина Охрид“.

4. Уставниот суд на Македонија, со Решение У. бр. 58/91 од 26 јуни 1991 година, поведе постапка за оценување законитоста на урбанистичкиот проект означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што со него била извршена измена на основниот урбанистички план без јавен увид и јавна расправа, поради што се постави прашањето за неговата спротивност со Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање.

Исто така, Судот со решението нареди запирање на извршувањето на поединечните акти и дејствија преземени врз основа на оспорениот урбанистички проект, до донесување конечна одлука.

5. Во одговор на наводите во решението за поведување на постапката подрачната организациона единица на Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија во Охрид, наведе дека оспорениот урбанистички проект е во согласност со текстуалниот дел од Основниот урбанистички план на град Охрид, во кој е определено при деталното планирање на централното градско подрачје да се предвидува изградба на колективни станбени згради, со деловен простор во приземните делови, каква што е и зградата во оспорениот проект и дека не е во спротивност со законот што бил во сила во време на неговото донесување, според кој извршниот совет бил овластен да донесува урбанистички проекти без одржување јавен увид и јавна расправа. Исто така, се смета дека издавањето на решенија за локација на подрачја за кои е донесен само основен урбанистички план, има основ во член 53 од Законот, поради

што и нема услови Судот да го запре извршувањето на поединечните акти и дејствија за издавање локација за градба.

6. На седницата Судот утврди дека во оспорениот урбанистички проект е предвидена изградба на станбено-деловна целина од четири сврзани ламели на аголот на вкрстосувањето на улиците „Борис Кидрич“ и „Димитар Влахов“, која не е предвидена во Основниот урбанистички план за истиот простор. Исто така, Судот утврди дека оспорениот урбанистички проект не бил ставен на јавен увид и јавна расправа.

7. Според член 31 став 4 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 38/85), кој беше во сила во време на донесувањето на оспорениот урбанистички проект, урбанистичките планови, освен урбанистичкиот проект, задолжително се ставаат во фазата на нацрт на план на јавен увид и јавна расправа, а според член 34 став 4 од овој закон Собранието на општината може донесувањето на урбанистичкиот проект да го пренесе на својот извршен совет. При тоа со урбанистичкиот проект не може да се вршат измени во урбанистичките планови.

Според член 19 од Законот за изменување и дополнување на Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90), со кој е заменет членот 31, нацртот на урбанистичкиот план задолжително се става на јавна расправа, а според член 23 од овој закон, со кој е заменет членот 34, и урбанистичкиот проект се донесува по постапка пропишана за донесување на урбанистичките планови.

Со оглед на тоа што со оспорениот урбанистички проект се вршат измени и дополнувања на Основниот урбанистички план односно се врши детално планирање од Извршниот совет на Собранието на општината Охрид и што во фазата на нацрт не е обезбеден јавен увид и јавна расправа, Судот оцени дека тој е во спротивност со означените законски одредби.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точките 1 и 2 од оваа одлука.

У. бр. 58/91

25 септември 1991 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
м-р Јордан Арсов, с. р.

930.

Врз основа на член 7 ст. 2 од Законот за адвокатурата и другите видови на правна помош („Службен весник на СРМ“ бр. 6/72 и 13/78) и член 13 од Тарифата за наградата и надоместокот на трошоците за работа на адвокатите, Претседателството на Адвокатската комора на Македонија на седницата одржана на 2 ноември 1991 година, донесе

ОДЛУКА

Износите на наградите предвидени во член 12 од Тарифата за наградата и надоместокот на трошоците за работа на адвокатите се зголемуваат за 100%.

Предвидените проценти за саатнина, паушал и други проценти во член 12 од Тарифата остануваат исти.

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 203

2 ноември 1991 година

Скопје

Претседател на Адвокатската
комора на Македонија,
адв. Јордан Дескоски, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води спор по тужбата на тужителот Водостопанско претпријатие „Полог“ ул. „Б. Кидрич“ бр. 84, Тетово, против тужениот Бекири Нејази од с. Д. Палчиште, а сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас, или во истиот рок да определи свој полномошник. Во спротивно, по истекот на овој рок судот ќе му постави свој полномошник преку Центарот за социјални работи во Тетово, кој ќе ги штити неговите интереси до правосилното окончување на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 917/91.

Пред овој суд е поднесена тужба за долг од тужителот АД „Интермаркет“ — Тетово, против тужениот Зекири Рамадан од с. Појатиште, општина Урошевац, а сега со непозната адреса на живеење во Швајцарија.

Бидејќи адресата на тужениот не е позната, се повикува истиот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, да се јави во судот, да достави адреса или овласти полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка. Во спротивно, судот преку Центарот за социјални работи ќе му постави привремен застапник.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 495/91.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за исполнување на договор и за враќање на заем по тужбата на тужителот Рафи Мурат Адеми од с. Шипковица — Тетовско, против тужениот Решат Саит Рамадани од с. Шипковица. Вредност на спорот 163.966 динари

Бидејќи тужениот се наоѓа на привремена работа во СР Германија со непозната адреса на живеење, се повикува истиот да се јави во судот во рок од 15 дена по објавувањето на огласот, или пак да постави свој полномошник. Во спротивно, по истекот на рокот судот ќе му одреди привремен старател преку Центарот за социјални работи во Тетово кој ќе ги застапува неговите интереси.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1353/91.

ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП

Пред Општинскиот суд во Штип е покрената постапка за сопственост на ствари стекнати во брак, по тужбата на тужителката Игбал Бајрамова од Штип, против тужениот Демир Асан Бајрамов од Штип, а сега со непозната адреса на живеење во Германија.

Се повикува тужениот да се јави во Општинскиот суд во Штип, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, да достави точна адреса на престојувањето или да определи свој полномошник. Во спротивно, ќе му биде поставен привремен застапник по службена должност кој ќе ги застапува неговите интереси до завршувањето на постапката.

Од Општинскиот суд во Штип, П. бр. 698/91.

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3521/91, на регистарска влошка бр. 1-1304-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на својството на Центарот за примена на радиоизотопи во стопанството „Скопје“ — Скопје, Карпош II бб, со следните податоци: Се менува својството на застапник во внатрешен промет: Тодор Ановски, в. д. директор, без ограничување, а се запишува Тодор Ановски директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3521/91. (171)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4756/91, на регистарска влошка бр. 4-10917-0-0-0, го запиша во судскиот регистар вршењето на стопанската дејност под фирма: Кунг фу клуб „Шао Лин“ — Скопје, ул. „Финска“ бр. 16-а, со следните податоци:

Дејност: 070121; 070122; 070123; 070132; 070140; 070219; 070221; 070223; 070224; 070227; 070230; 070240; 070250; 090123; 090140; 090150; 090160; 090189; 110202; 110909; 120312; 120361; 120410; 120420; 130132.

Во правниот промет клубот има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Зоран Петковски со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4756/91. (172)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2465/91, на регистарска влошка бр. 1-1879-1-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на ООЗТ Спомен дом на културата „Кочо Рацин“ — Кичево, поради издвојување од РО Центар за култура, информации и образование „Кочо Рацин“ и конституирање во нова РО Спомен дом на културата „Кочо Рацин“, Ц. О., Кичево, ул. „Маршал Тито“ бр. 72.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2465/91. (173)

СОДРЖИНА

Страна

- | | |
|--|-----|
| 925. Одлука за користење на средствата на Републичкиот буџет за 1991 година, за изградба на водоводи во Републиката — — | 773 |
| 926. Одлука за изменување на Одлуката за привремено престанување на обврската за уплатување на средства од обврзниците што ја плаќаат спрема Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1991 година, во периодот јануари-септември 1991 година — — | 774 |
| 927. Наредба за определување на месечниот износ на висината на цивилната инвалиднина на цивилните инвалиди од војната — | 774 |
| 928. Одлука за доделување на наградата „11 Октомври“ во 1991 година за долгогодишни особено значајни остварувања во стопанството, здравството, образованието и науката и уметноста од интерес за Република Македонија — — — | 774 |
| 929. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 58/91 од 25 септември 1991 година | 775 |
| 930. Одлука за измена на Тарифата за наградата и надоместокот на трошоците за работа на адвокатите — — — | 775 |